



Прв едукативен настан

Преглед	
Датум	18.02.2021
Локација	ZOOM платформа
Цел на настанот	Приказ на едукативни материјали од областа на биекономија, циркуларна економија и одржлив развој и можност за нивна имплементација во постојните образовни програми.

Кратко резиме

Струмичкиот регион е дел од проектот BE-Rural финасиран од програмата „Хоризонт 2020“ на Европската Унија. Проектот има за цел доближување на концептот на биекономија кон чинителите во регионот, мапирање на можностите и потенцијалите на регионот, како и развивање на патокази и стратегии за остварување на биекономијата.

Во насока на осмислување на едукативните настани кои ќе се одржуваат во Струмичкиот регион за ученици од основно и средно образование се одржа првиот работен настан за наставници од основни и средни образовни институции на 18.02.2021 со почеток од 13 часот преку ZOOM платформата. На вебинарот присуствуваа 8 учесници. Тема на вебинарот беше Преглед на достапни едукативни материјали и можности за нивна примена во постоечки образовни програми.

Во почетниот дел на вебинарот беа објаснети концептот и идеите на BE-Rural со цел запознавање на наставниците за целите на проектот. Фокусот на презентацијата беше преглед на достапни едукативни материјали и можности за нивна примена во постоечки образовни програми, база со јавно достапни материјали, како и преглед на материјали развиени во рамки на BE-Rural. Детално беа објаснети листата на 100 јавно достапни електронски извори, презентациите кои опфаќаат различни сегменти на биекономијата, игрите и квизовите како интересен начин да се привлече вниманието на учениците. Во вториот дел од вебинарот се разви дискусија како презентираниите материјали може да се применат во постојни образовни програми и кои механизми се покажале како ефикасни за подигнување на интерес за биекономија и одржлив развој. При дискусијата наставниците позитивно се изнајаснија за подготвеноста на учениците активно да работат со online алатките со цел поголема интеракција.



Во текот на следната недела ќе се одржи дополнителен настан каде во заедничка соработка со наставниците ќе ги отпочнеме и едукативните настани наменети за учениците од основно и средно образование. Со оглед на моменталната состојба со пандемијата едукативните настани ќе бидат организирани виртуелно, со можност за репликација во физички настани кога за тоа ќе се создадат услови.

Учесници			
Реден број	Име	Презиме	Организација
1	Наташа	Марковска	SDEWES-Скопје
2	Емилија	Михајлоска	SDEWES-Скопје
3	Љупчо	Димов	SDEWES-Скопје
4	Томислав	Андреев	општина Струмица
5	Верица	Јанева	Основно училиште - о. Струмица
6	Томе	Тимов	Средно училиште - о. Струмица
7	Ксенија	Николова	Основно училиште - о. Босилово
8	Василка	Хаџи-Котарева	Средно училиште - о. Струмица

Агенда	
13:00 – 13:15	Воведно обраќање – SDEWES - Skopje - Запознавање на учесници - Согласност за учество
13:15 – 13:20	Пополнување на краток прашалник– сите учесници
13:20 – 13:40	Преглед на достапни едукативни материјали и можности за нивна примена во постоечки образовни програми – SDEWES - Skopje - Преглед на база со јавно достапни материјали - Преглед на материјали развиени во рамки на BE-Rural - Дискусија за примена на материјали во постоечки образовни програми
13:40 – 14:00	Дискусија и заклучни зборови – сите учесници - Дали презентираните материјали може да се применат како дел од постојни образовни програми? - Како да се зголеми применетоста на достапните материјали? - Кои механизми се покажале како ефикасни за подигнување на интерес за биекономија и одржлив развој?




Слики



Теми на Power Point презентациите

За Струмичкиот регион корисни материјали се:

1. **Вовед во биокономија** (Introduction to the bioeconomy)
2. **Биокономија и основни принципи на одржливост** (Bioeconomy and key principles of Sustainability)
3. **Биокономија и цели за одржлив развој** (Bioeconomy and SDGs (and respective targets))
4. **Биокономија и циркуларна економија** (Bioeconomy and Circular Economy)
5. **Биокономија во земјоделски сектор** (Bioeconomy in agriculture sector)
6. **Биокономија во шумарски сектор** (Bioeconomy in the forestry sector)
7. **Биокономија во рибен сектор** (Bioeconomy in the fisheries sector)
8. **Биокономија во сектор за есенцијални масла и природна козметика/фармацевтски производи** (Bioeconomy in the sector of essential oils and herbs for cosmetics/pharmaceuticals)



You are screen sharing Stop Share

18.02.2021



Овој проект е финансиран од Програмата за истражување и иновации на Европската Унија „Хоризонт 2020“, со договор бр. 818478